

д-р. Милка КУШЕВСКА  
д-р. Лазар ДОНЕВСКИ  
М-р. Благој ИВАНОВ

## ШТЕТНИ ИНСЕКТИ ВО ТОПОЛИТЕ ВО ДОЛНО ПОВАРДАРЈЕ

### 1. ВВОД

Поведувајќи се од економската оправданост на производство на тополовото дрво, во многу земји, во втората половина на минатиот век се подигнувани чисти и најчесто едновозрасни одн. истовозрасни тополови култури. Таквите насади, меѓутоа, претставуваат потенцијална опасност во однос на брзото ширење на штетниците и болестите што го напаѓаат тополовото дрво. Истовозрасните садници во тополовата култура даваат можности, како оптимална животна и трофичка средина, за повремено каламитетно намножување на штетни инсекти и ширење на фитопатолошки заболувања до размери на епидеми. Честите вакви појави укажуваат на потребата од применување превентивна и репресивна заштита. До колку првата се спроведува правилно, втората може да се изостави.

За заштита на тополовите садници во изминатите 10 години се извршени систематски испитувања со регистрирање на присутната штетна ентомофауна во тополовите култури и следење на популационата гутина кај поважните штетни инсекти. Првата од десетте програмирани години е посветена и исцело опфаќа спроведување на превентивни мерки за заштита на плантаџното и расадничко производство од штетни инсекти. Од следната 1971., па сè до 1980 година, поради настанатите промнei во ангажираноста на соработниците, а во согласност и со раководителот на проектот, проучувањата се насочени на одредување на квалитативниот и квантитативен состав на штетната ентомофауна\*.

\* Испитувањата се финансиирани во првите 2 години од заеднички средства на ЗДИШ „Треска“ и Фондот за научна работа, а во последните — само од Заедницата за научни дејности.

## 2. МЕТОДИ НА РАБОТА

Испитувањата на штетната ентомофауна во популикултурите по долно Повардарје се вршени на 6 локалитети: во Гевгелиско (плантаџите на Марвинци, Миравци и расадникот — Мрзенци) и по потреба на по еден локалитет во Градско (Касимова Лака), Т. Велешко (Речани) и Скопско (Огњанци). Стационарни огледни површини се поставени во првите три локалитети и тоа: во првиот — 4, а во другите за стационари се користени плантаџните или расадничките површини со сета нивна просторна зафатнина. Континуирано десетгодишно контролирање на штетната ентомофауна е вршено само во Марвинци; четиригодишни испитувања се изведувани во Миравци; расадниците и плантаџите во Речани и Мрзенци се контролирани повремено, во тек на по две и три години (1975 и 1978 одн. 1976/78 година), а популикултурите во Огњанци и Касимова Лака, по повод пренамножувањето на одделни видови штетни инсекти — само во 1973/74 и 1974/75 година. На првиот од шест локалитети се извршени 49 контролни прегледи, на вториот — 4, на третиот — 30, на четвртиот и шестиот — по 12 и на петтиот — 6.

Во трите години по првата, која е исцело посветена на спроведување превентивна заштита во популикултурите, контролни прегледи се вршени сукcesивно по еднаш или двалати месечно, од март до ноември. Со бројните контролирани аспекти, во соодветните временски термини за секоја година, опфатен е најголем дел од штетната ентомофауна. Во 1974/75, а и уште во 1973 година, поради инцидентното намножување на некои штетници како *Costera anastomosis* L., *Taranthrene tabaniformis* Rot., се укажува потреба од почесто контролирање на тополовите насади во одделни локалитети со конкретно следење на биологијскиот циклус и степенот на нанесените оштетувања.

Од 1976 год., во согласност со расположивите средства, квалитативниот и квантитативен состав на штетната ентомофауна е утврдуван со тотален попис на присутните видови инсекти со тријажирање и сепарирање на собраниот материјал во однос на факторот штетност. Најдените гасеници, пронимфи, кукли и положени јајца од непознати штетни инсекти се поставувани во соодветни огледи на променливи лабораториски услови во кои е следена нивната метаморфоза до добивање имага. За сите огледи, како и за теренските испитувања, е воден дневник, кој е почнат на 19 март 1971. и заклучен со 17 декември 1980. година.

За детерминација на инсектите е користена германска, француска, италијанска, шпанска, романска и југословенска литература.

### 3. РЕЗУЛТАТИ

Од година на година, во текот на десетгодишните испитувања, зголемуван е бројот на констатираните видови штетни инсекти во тополовите насади, а и податоците за биолошките и еколошките особености на поважните меѓу нив. Присуството на некои видови првпат е регистрирано, и со тоа ареалот на нивната распространетост е проширен и за условите на Македонија. Имајќи ја предвид положбата на нашата земја во однос на влијанието на низа абиотички фактори може да се каже дека во некои случаи тие претставуваат еколошка бариера за ширењето на одредени видови штетници кај нас, а во исто време за други, економски штетни видови, тоа се можности за комбинирање и создавање оптимална средина што условува пренамножување и до каламитетни размери. *Closteria anastomosis* L., *Lymantria dispar* L., *Saperda populnea* L., (*Paranthrene tabaniformis* Rott. итн.

#### 3.1. ТАКСОНОМСКА ПРИПАДНОСТ НА ШТЕТНИТЕ ИНСЕКТИ

Регистрираните, во текот на секоја експериментална година, штетни инсекти се внесувани во регистарска листа со означување на нивната таксономска припадност. По сите извршени дополнувања во текот на испитувањата, заклучено со 1980 година, изготвената листа ги презентира следниве штетници по популутурите:

##### Ред НОМОРТЕРА

###### Фам. MEMBRACIDAE

*Ceresa bubalus* Fabr.

###### фам. PSYLLIDAE

*Camarotoscena (Phynocola) speciosa* Flor.

###### фам. APHIDIDAE

*Chaitophorus* sp. (*populi* L.?)

*Pterocomma populea* Kalt.

###### фам. COCCIDAE

*Mytilococcus (Lepidosaphes) ulmi* L.

*Aspidiotus ostreaformis* Curt.

##### Ред HEMIPTERA

###### Фам. TINGITIDAE

*Monosteira unicostata* Muls.

##### Ред COLEOPTERA

###### Подред ADEPHAGA

###### \*Фам. CARABIDAE

\*подфам. *Harpalinae*

\**Pseudophonus pubescens* Müll.

Подред POLYPHAGA

Фам. CANTHARIDAE

*Cantraris livida* L.

фам. ELATERIDAE

триб. Agrypini

*Lacon murinus* L.

триб. Ludiini

*Dolopius marginatus* L.

*Ectinus aterrimus* L.

триб. Agriotini

*Agriotes pilosus* Panz.

*Agriotes sputator* F.

*Synaptus filiformis* Fabr.

фам. BUPRESTIDAE

триб. Buprestini

*Capnodis miliaris* Klug.

триб. Agrilini

*Agrilus Roberti* Chevrl. ab. *paracyaneus*  
Schaefer

фам. ANOBIIDAE

подфам. Anobiinae

*Anobium fulvicorne* Strm.

фам. MELOIDAE

*Lytta vesicatoria* L.

фам. SCARABEIDAE

подфам. Melolonthinae

триб. Melolonthini

*Amphimallon solstitialis* L.

подфам. Rutelinae

триб. Rutelini

*Anomala solida* L.

*Anomala vitis* F.

*Anomala dubia* Scop.

фам. CERAMBYCIDAE

подфам. Lamiinae

*Saperda carcharias* L.

*Saperda populnea* L.

подфам. Lepturinae

*Leptura fulva* Deg.

фам. CHRYSOMELIDAE

подфам. Orsodacninae

*Zeugophora scutellaria* Suff.

подфам. Clytrinae

*Clytra laevicula* Ratz.

подфам. *Cryptocephalinae*  
*Cryptocephalus populi* Suff.  
*Cryptocephalus sericeus* L.

подфам. *Chrysomelinae*  
*Chrysomela polita* L.  
*Plagiodera versicolora* Laich.  
*Melasoma populi* L.  
*Melasola aeaen* L.  
*Phyllodecta vitellinae*  
*Adelastica alni* L.

подфам. *Halticinae*  
*Haltica tamaricis* Schrk.

фам. CURCULIONIDAE  
ORTHOCEI

подфам. *Rhynchitinae*  
триб. *Rhynchitini*  
*Byctiscus betulae* L.  
*Byctiscus populi* L.  
триб. *Attelabini*  
*Attelafus nitens* Scop.

#### ADELOGNATHI

подфам. *Brachiderinae*  
триб. *Polydrosini*  
*Polydrosus* (*Thylodrosus*)  
*coruscus* Germ.  
*Polydrosus* (*Thylodrosus*)  
*orientalis* Desbr.  
*Polydrosus* (*Thylodrosus*)  
*impressifrons* Gyll.  
*Polydrosus* (*Thylodrosus*)  
*impressifrons* Gyll.  
*v. curtirostris* Des Gozis  
*Polydrosus* (*Thomsoneonymus*)  
*sericeus* Schall.  
*Polydrosus* (*Chlorodrosus*)  
*amaenus* Germ.

подфам. *Otiorrhynchinae*  
триб. *Phyllobini*  
*Phyllobius* (*Neomoecus*)  
*oblongus* L.

подфам. *Tanymecinae*  
триб. *Tanymecini*  
*Tanymecus palliatus* Fabr.  
*Chlorophanus viridis* L.  
*Chlorophanus viridis* L. v.  
*salicila* Germ.

*Chlorophanus oibbosus* Ptyk.  
*Chlorophanus oibbosus* Ptyk.  
v. *Ulrichi* Faust.  
*Chlorophanus rugicollis* Gyll.  
*Chlorophanus graminicola* Schön.

PHANEROGNATHI

подфм. Cleoninae

триб. Cleonini

*Cleonus piger* Scop.  
*Cleonus piger* Scop.  
v. *scutellaris* Boh.

подфм. Curculioninae

триб. Hylobiini

*Lepyrus palustris* Scop.

подфм. Calandrinae

триб. Cryptorrhynchini

*Cryptorrhynchus lapathi* L.

Ред LEPIDOPTERA

Фам. GRACILARIIDAE

*Lithocolletis populifoliella* Tr.

фам. PHYLLOCNISTIDAE

*Phylloconistis suffusella* Z.

фам. GELECHIIDAE

*Tachiptilia populella* Cl.

фам. TORTRICIDAE

подфм. Tortricinae

триб. Archipini

*Archips xylosteana* L.

*Cacoecia (Capua) favillaceana* Hb. ab.  
*reticulana*

*Cacoecia podana* Scop.

*Ptycholoma lecheanum* L.

подфм. Olethreutinae

подфм. Olethreutinae

триб. Olethreutini

*Argyroploce lacunana* Den.

*Argyroploce salicella* L.

*Tmetocera ocellana* F.

*Gypsonoma aceriana* Dup.

*Gypsonoma nitidulana* Z.

фам. COSSIDAE

*Cossus cossus* L.

*Zeuzera pyrina* L.

фам. AEGERIIDAE

*Aegeria apiformis* Cl.

*Paranthrene (Sciapteron) tabaniformis* Rott.

Фам. GEOMETRIDAE

подфам. Larentiinae.

триб. Operophterini

*Operophtera brumata* L.

триб. Lobophorini

*Lobophora halterata* Hufn.

подфам. Ennominae

триб. Bistonini

*Biston betularia* L.

*Erranis defoliaria* Cl.

фам. NOCTUIDAE

подфам. Nycteolinae

*Nycteola asiatica* Krul.

подфам. Hadeninae

*Orthosia stabilis* Schiff.

*Orthosia rorida* Friv.

фам. LYMANTRIIDAE

*Lymantria dispar* L.

*Leucoma (Stilpnobia) salicis* L.

фам. NOTODONTIDAE

*Cerura vinula* L.

*Cerura erminea* Esp.

*Closteria (Pygaera) anastomosis* L.

фам. SPHINGIDAE

*Smerinthus populi* L.

Ред HYMENOPTERA

Фам. TENTHREDINIDAE

*Staurinoma compressicornis* Bens.

*Trichiocampus viminalis* Fall.

*Pristiphora conjungata* Dahlb.

фам. CIMBICIDAE

*Cimbex femorata* L.

\*фам. ICHNEUMONIDAE

\**Pristomerus vulnerator* Panz.

\**Astrometus geniculatus* Holmgr.

\**Trichomma enecator* Rossi

\**Itoplectis alternans* Grav.

\*фам. BRACONIDAE

\**Orgilus nitidus* Marsh.

\**Bracon* sp. (sg. *Bracon* s. str. sect. *Glabrobracon*)

\**Macrocentrus* sp.

\*фам. EUPELMIDAE

\**Eupelmus spongipartus* Förstl.

\*фам. ERYTOMIDAE

\* *Eurytoma* sp.

### **3.2. БИОЕКОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ШТИТНИТЕ ИНСЕКТИ**

По средувањето и извршената детерминација на собраниот материјал констатирани се вкупно 91 вид штетни инсекти, кои им припаѓаат на следниве 5 реда: HOMOPTERA (4 фамилии со 6 вида), HEMIPTERA (1 фамилија со еден претставник), COLEOPTERA (10 фамилии со 51 вид), LEPIDOPTERA (11 фамилии со 30 вида) и HYMENOPTERA (2 фамилии со 4 вида). Покрај овие 91 вид штетни инсекти, во биоценотичкиот комплекс на тополовите насади се утврдени и 10 вида инсекти паразити и предатори, кои таксономски им припаѓаат на редовите COLEOPTERA и HYMENOPTERA и се маркирани во претходната пописна листа со свездичка пред името на видот и таксономската единица.

#### **Ред HOMOPTERA**

##### **Фам. MEMBRACIDAE**

*Ceresa bubalus* Fabr. Штетникот е регистриран во сите 6 локалитети како имаго во вората половина на годината (VII—X) во текот на десет години, со исклучумчок на 1975 и 1978 година. Најчесто се забележувани оштетувања по кората од младите тополови садници во вид на зарези, кои ги прави женката полагајќи ги јајцата. Така, на 28 септември 1979 год., е констатирани тенки гранчиња од клонот 'I-robusta' исцело препокриени со зарези од положените јајчени легла.

##### **Фам. PSYLLIDAE**

*Camarotoscena, speciosa* Flor. Имага од тополовите болви се забележани на неколку садници од клонот 'I-robusta' во расадникот Мрзенеци на 23 август 1978 година. Тоа е единствен случај кога е констатиран овој штетник.

##### **Фам. APHIDIDAE**

*Chaitophorus populi* L. Овој вид лисни вошки е утврдуван во текот на сите години на траење на проучуваната, на клоновите 'I-214', 'I-154', 'I-45/51', 'I-robusta', на *P. nigra*, *P. thevestina*. Имагата се наодани на лицето и опачината на лисјата во поголем или помал број, но, не во каламитетна намноженост. Не може да се издвои ниту еден од 6-те локалитети каде што не е регистриран овој штетник.

*Pterocomma populea* Kalt. По тенките гранчиња и младите ластари на повеќе еврамерикански клонови се констатирани бројни имага од оваа тополова вошка. Имагата се густо наредени едно до друго, збиени како кора. Регистрирани се повремено на сите локалитети.

## Фам. COCCIDAE

*Mytilococcus Lepidosaphes) ulmi* L. Штитовите на оваа штитеста вошка имаат форма на запирки и се скрекаваат густо наредени еден дод друг, покривајќи ја често целата површина на потенките гранчиња, како резултат на што настанува нивно сушчење.

*Aspidiotus ostreaformis* Curt. Оваа штитеста вошка има тркалезни испупчени штитови, поретко или погусто наредени по тенките гранчиња на различните еврамерикански клонови то-пола. Наблудувањата покажуваат дека се најчести на клонот 'I-45/51'. Како и претходниот вид, констатиран е повремено (две-та вида изостануваат од листата на штетниците за 1978 и 1979 год.).

## Ред. НЕМИРТЕРА

### Фам. TINGITIDAE

*Monosteira unicostata* Muls. Тополоваа дрвеница е постојано присутна во тополовите плантаџи, а е поретка на младите едно и двегодишни тополови садници. Во текот на целата година се скрекаваат континуирано сите развојни стадиуми на штетникот, а истовремено — ларви и имага. Може да се утврдат и во зимскиот период, кога дијапаузираат како имага, засолнати во нерамнините на кората. При поголема густина на популацијата јасно се видливи нивните оштетувања во вид на ситни хлоротични точкички со темна боја. Развојниот циклус на овој штетник се одвива на опачината на лисната површина. Регистриран е во текот на сите експериментални години, на сите локалитети.

## Ред COLEOPTERA

### \*Фам. CARABIDAE

\* *Pseudophonus pubescens* Müll. Мал број имага од овој претставник на потфамилијата Harpalinae се собрани на пролет (11 април 1978) во локалитетот Марвинци. Најдени се и повеќе имага од родот *Harpalus*, во мај-јуни, а во Мирравци — на 3 јули 1976. год., како ги напаѓаат и прождираат штотуку спуштените на земја гасеници на тополовиот свиткувач (*Gypsonoma aceriana* Dup.) и се однесуваат како предатори. Меѓутоа, нивниот поблизок однос спрема тополата засега сè уште не е одреден.

Во текот на повеќегодишното работење, во повеќе аспекти е утврдувано и присуството на *Calosoma sycophanta* L. посебно во и по 1976 година, кога во III стационарна огледна површина во Марвинци е регистрирано каламитетно намножување на *Lymantria disper* L.

### Фам. CANTHARIDAE

*Cantharis livida* L. v. *sicula* Bourg. Во почетокот на јули 1976 год., во расадникот Мрзенци е утврдено присуството на голем број имага од оваа кантарина и тоа по лисјата на различни клонови. И во овој случај не е поблизу утврдена улгата на *C. livida* кон различните клонови топола. Што се однесува за постојните сознанија во стручната литература, (Schwenke, 1974) смета дека е штетен за овошки, а доаѓа и во зашумени места.

### Фам. ELATERIDAE

*Lacon murinus* L. Имагата на оваа скочи буба се најкрупни меѓу констатираниите, во тополовите насади, елатерииди. Регистрирани се на 18 мај 1976 год., на пирамидална топола во I стац., огледна површина во локалитетот Марвинци. Меѓутоа, ларвите и оштетувања од нив не се утврдени во популикултурите. Не се применувани ни специфичните методи за нивното ископување од земја, поради тоа што утврдувањето на нивното присуство преку регистрираните имага е многу поедноставно и поефикасно.

*Dolopius marginatus* L. Наспроти претходниот, имагата на овој вид се мали, најмали меѓу сите скочи буби што се регистрирани во текот на десетгодишните испитувања. Утврдени се на клонот 'I-214' во IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци, по најмладите ливчиња, и ластари, и тоа во доста густа популација на 25 мај 1978 год.

*Ectimus alterrimus* L.

*Agriotes pilosus* Panz.

*Agriotes sputator* F.

*Synaptus filiformis* Fabr. Имагата од сите четири вида се регистрирани во периодот од 11 април до 25 мај 1978 год., во истата стационарна огледна површина со клонот 'I-214' како и претходниот вид. Имагата од *Agr. pilosus* се констатирани и на клонот 'I45/51' во расадникот Мрзеници на 18 мај 1976 година.

### Фам. BUPRESTIDAE

*Capnodis miliaris* Klug. Овој вид е единствен претсавник на трибусот Buprestini. Се спрекава ретко, поединечно. Имага се констатирани на клонот 'I-214' во расадникот Мрзеници на 18 мај 1976 година. Треба да се забележи дека во негова непосредна близина (5—10 м) се оставени растурени пењушки и трупци од исечени стари тополи (*Populus nigra*) заборавени при чистењето и отворањето на расадничките површини.

*Agrilus Roberti* Chevrl. ab. *paracyaneus* Schafer. Во I стац. огледна површина на плантажата Марвинци на 18 мај 1976 год., на клонот 'I-robusta' најдено е само едно имаго, кое како единка

е без значење во поглед на нанесените оштетувања, меѓутоа како примерок го потврдува присуството на *Agr. Roberti* како штетник на спомнатиот европски клон тополи.

#### Фам. ANOBIIDAE

*Anobium fulvicorne* Strm. (*nitidum* Herbst.). На 11 април 1978 година во I стац. огледна површина во Марвинци најдено е на клонот 'I-robusta' едно единствено имаго од овој вид. Секако, се работи за штетник што предизвикува физиолошки оштетувања по гранките, но, неговата популациона густина, во моментот на извршената регистрација, е минимална. Меѓутоа, при бројно намножување, ако за тоа постојат услови, овој штетник може да го сврти на себе вниманието.

#### Фам. MELOIDAE

*Lytta vesicatoria* L. И овј претставник е единствен од фамилијата Meloidae. Имага се регистрирани во текот на април-мај 1976 и 1978 година во мал број на клоновите 'I-214', 'I-154', 'I-robusta', во Миравци, Марвинци и расадникот Мрзенци.

#### Фам. SCARABAEIDAE

*Amphimallon solstitialis* L. Потфамилијата Melolonthinae е застапена само со овој вид. Неговото присуство е регистрирано во 1978 година на два локалитети — Марвинци и Речани во јуни и јули. Бројот на имагата е мал и популацијата на штетникот доста ретка, но доволна да нанесе оштетувања на младите тополови садници.

*Anomala vitis* F.

*Anomala solida* L.

*Anomala dubia* Scop. Трите вида ѝ припаѓаат на потфамилијата Rutelinae. Првиот вид е среќаван поединечно во II стац. огледна површина во Марвинци, во мај и јули 1976 год. *An. dubia* е регистрирана во I стац. огледна површина на локалитетот Марвинци на 18 мај 1976 година на една тополова садница (*Populus thevestina*), на која е забележана цла 70% редуцирана лисна површина. На трите локалитети: Марвинци, Миравци и Мрзенци во мај и јули 1976 год., е евидентиран силен напад на *Anomala solida*. Голем број имага во роеви ги имаат оштетено крошните, обично, на по 10 до 20 стебла во еден ред. Имагата како да се селат од една до друга садница, оставајќи зад себе нежни тантели — остатоци од изгризената лисна површина, од која останува само спроводното ткиво. *A. solida* е регистрирана со поретка или погуста популација во текот на сите десет години на проучувањата и тоа редовно во тополовите насади на Гевгелиско.

## Фам. CERAMBYCIDAE

*Saperda carcharias* L. Исклучително ретко: во Речани — во август и во Марвинци на 30 март 1979 год., утврдени се имага и оштетувања од големата тополова стрижи буба. Во првиот локалитет тополовиот насад е напуштен, а во вториот тоа се четири реда дополнително насадени тополови садници на периферниот дел од тополовата пантажа. И едниот и другиот случај ('I-robusta' одн. 'I-214') создаваат оптимални услови за развитокот на повеќе тополови штетници.

*Saperda populnea* L. Малата тополова стрижи буба е редовен член на биоценотичкиот комплекс на различностаросни тополови насади. Од првите години на испитувањата (1970—71), кога се собирани поединечни примероци во мај, па сè до завршувањето на истражувачката програма во 1980 година, густината на популацијата на овој штетник е во перманентен пораст. Во 1976 година е извршена регистрација на штетниците според нападнатиот вид топола или клон и во I стац. огледна површина на локалитетот Марвинци *S. populnea* е евидентирана на *P. thevestina* и на клоновите: 'I-robusta' и 'I-45/51'. Во III стационарен од 16 клонови штетникот не е регистриран само на 4, во Миравци — нападната е секоја втора садница, а во расадникот Мрзенци — малата тополова стрижи буба не е регистрирана. Во следната експериментална година, во I стац. огледна површина популација на *S. populnea* достигнува максимално намножување и ги зафаќа трите клона и *P. thevestina*, а во II и III стационар — сите постојни 36 клона, во Миравци состојбата е скоро иста, а во Мрзенци се зафатени 3 клона. Во 1978 год. степенот на популационата густина на малата тополова стрижи буба во I стац. огледна површина оди по следниов редослед: на 'I-robusta' најмал, на 'I-45/51' — двојно поголем, потоа на клонот 'I-214' и на *P. thevestina* е постигнато максимално намножување. Во II стац. огледана површина густината на популацијата е во опаѓање, а во III-та — бројната застапеност е необично голема. Бројна е популацијата на *S. populnea* и во дел од тополовиот насад во Касимова Лака и тоа на *P. thevestina*, а во напуштениот расадник Речани — на сите клонови. Во расадникот Мрзенци, каде што садниците се веќе тригодишни, штетникот е бројно намножен и зафаќа, покрај клоновите од 1977 год., уште 5 клона. Вака прикажаната популациона динамика, како и резултатите од 1979 и 1980 година покажуваат дека *S. populnea* е опасен тополов штетник, кој не одминува ниту еден од одгледуваните, во долниот тек на Вардар, евраамерикански и други клонови топола.

*Deg Lepturta fulva*. Регистрирани се имага на 30 март 1979 год. во локалитетот Марвинци.

## Фам. CHRYSOMMELINAE

*Zeugophora scutellaris* Sufs. Имагата на оваа мала хризомелида се регистрирани првпат во расадникот Мрзенци на 25 мај 1978 год., на клонот со ознака „Osijek“ и уште еднаш, во IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци, клон 'I-robusta', на 28 септември 1979 год. Ларвите го минираат листот од горната страна, уништувајќи го паренхимот. Оштетените лисја имаат темно кафена боја, зафаќаат и до 50% од површината на листот, губат делод асимилационата површина, се сушат и опаѓаат.

*Clytra laevicula* Ratz. Неколку имага од овој штетник се регистрирани на клонот 'I-robusta' на 23 август 1978 год., во Касимова Лака.

### *Cryptocephalus populi* Suff.

*Cryptocephalus sericeus* L. Двата вида се претставници на подфамилијата *Cryptocephalinae*. Имага се собрани од два локалитета. Прво е констатиран *Cryptocephalus sericeus* во расадникот Мрзенци на 18 мај 1973 год., на клонот 'I-45/51', а во 1978 год., е регистриран вториот вид — во јули на клонот 'I-robusta'.

Следните 6 вида се претставници на потфамилијата *Chrysomelinae*:

*Chrysomela polita* L.

*Plagiodesma versicolora* Laich.

*Melasoma populi* L.

*Melasoma aenea* L.

*Phyllobecta vitellinea* L.

*Adelastica alni* L. Познато е дека се тие штетни како ларви и имага и дека имаат повеќе генерации годишно, што е незгодна комбинација во однос на младите лисја, од кои, при интензивен напад останува само дршката. Положени јајца, млади ларви, ларви пред кукулење, кули и имага се регистрирани скоро во сите аспекти и на различни видови и клонови топола. Меѓутоа, во условите на долно Повардарје не се регистрирани каламитетни намножувања, освен за *Melasoma populi*, која нанесува оштетувања на сите 36 клона во стационарните огледни површини на Марвинци, Миравци и Мрзенци. Во 1977 година присуството на тополовата буба лисјара е регистрирано на истите клонови ако и во 1976 година, меѓутоа популационата густотина е во знатно ослабување, приближно за 10—15% во споредба со застапеноста од претходната година. Оштетувањата се забележани само на терминалните ластари. Во компарација со 1977 година, наредната 1978 се одликува со уште поголема редукција на популацијата на штетникот — нападнати се само 42% од сите клонови топола и тоа со многу слаб интензитет.

## Фам. CURCULIONIDAE

Приближно 42% од сите регистрирани штетници во топотовите насади ѝ припаѓаат на оваа фамилија која опфаќа 7 потфамилии.

### *Bryctiscus betulae* L.

*Bryctiscus populi* L. Првиот од овие два штетника е регистриран во временскиот период 1970—1975 година, појтоа две години не е евидентиран, за да се појави одново во април и мај 1978 и 1979 година. Во истите временски аспекти на последните две години е регистриран и вториот вид — *Bryctiscus populi*. Меѓутоа популационата густота на овие два цигарашки како да служи само за одржување на видовите. Оштетувања се минимални.

*Attelabus nitens* L. Овој вид на прв поглед е необично сличен на претходните, а е уочлив по упадливата црвена боја. Прв и единствен пат е регистриран на 25 мај 1978 год., во IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци, но со многу ретка популација.

*Polydrosus (Thylodrosus) coruscus* Germ.

*Polydrosus (Thylodrosus) orientalis* Desbr.

*Polydrosus (Thylodrosus) impressifrons* Gyll.

*Polydrosus (Thylodrosus) impressifrons* Gyll.

*Polydrosus (Thomsoneonymus) sericeus* Schall.

*Polydrosus (Chlorodrosus) amaenus* Germ. Напред набројните видови ја покажуваат разноликоста на родот *Polydrosus*. Имагата на овие шест вида меѓу себе надворешно се многу слични, систематските разлики се нејасни и ја отежнуваат нивната прецизна детерминација, која вклопува голем број вариетети со нејасни, ненагласени меѓусебни разлики. Имага се регистрирани во мај, јуни, јули 1976, 1978, 1979 и 1980 год. и од година на година се побројни. Најчесто се спрекаваат имагата на 2 и повеќе вида заедно на ист клон, на еден ласар, следени од кафениот сурлаш *Phyllobius oblongus* L.

*Phyllobius (Neomoecus) oblongus* L. Првпат имагата на овој сурлаш се регистрирани во локалитетот Марвинци на 18 мај 1976 год., на клонот 'I-robusta' и на јули истата година во III стац. огледна површина. Во текот на таа година на другите локалитети штетникот не е регистриран, освен на локалитетот Мрзенци. Во следната година кафениот сурлаш е евидентиран поединечно и на клонот 'I-214'. Популацијата на *Ph. oblongus* најднаш пораснува во 1978 година. Во I стац. огледна површина е регистриран на 'I-robusta', 'I-45/51', 'I-214' и *Populus thevestina*. Највисоко популационо ниво *Ph. oblongus* бележи во III стац. огледна површина. Во 1979 и 1980 год., популацијата на штетникот е исто бројна и тоа на сите клонови во I стац. огледна површина, а во четвртата — на клонот 'I-robusta', и 'I-214'.

*Ph. oblongus*, како дефолијатор ги оштетува лисјата, обично помладите, гризејќи го шаренхимот меѓу спроводното ткиво, така што од листот останува нежна зелена тантела. При поголема бројност на популацијата, како што е случајот во III стац. огледна површина, *Ph. oblongus* може да нанесе знатни оштетувања.

Кон кратконосите сурлаши припаѓа потфамилијата *Tanymecinae* со еден претставник од родот *Tanymecus* и 6 различни видови или вариетети на родот *Chlorophanus*.

*Tanymecus palliatus* Fabr. Имана од овој сурлаш се констатирани на 12 април 1978 год. во IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци на клонот 'I-214'. Оштетувањата на листата површина се минимални поради малиот број имата, а слични се на оштетувањата од *Phyllobius oblongus*.

*Chlorophthus viridis* L.

*Chlorophanus viridis* L. v. *salicicola* Germ.

*Chlorophanus gibbosus* Payk.

*Chlorophanus gibbosus* Payk. v. *Ulrichi* Faust.

*Chlorophanus rugicollis* Gyll.

*Chlorophanus graminicola* Schön. Најчесто е евидентиран видот *Chlorophaius viridis* L. и вариететот *salicicola* и тоа I стац. огледна површина на локалитетот Марвинци на клоновите 'I-robusta', 'I-45/51', и во Мрзенци на клонот 'I-45/51'. Првите имага се регистрирани 1972 год., а потоа скоро секоја година со повеќе или помалку бројна популација.

*Ch. gibbosus* со вариететот *Ulrichi* Faust. исто така често е спрекаван и тоа во I, III и IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци, каде што е и најброен. На другите локалитети се регистрирани поединечни примерци. Како кај претходниот, и кај овој сурлаш, бројот на машките и женските индивидуи е скоро еднаков.

Многу редок, во однос на двата претходни вида, е *Chlorophanus rugicollis* Gyll., регистриран првпат за условите на Македонија во локалитетот Марвинци (I стац. огледна површина) во мај 1976 год., на клонот 'I-robusta'.

Првпат во популаритетите на долно Повардарје е констатиран видот *Chlorophanus graliicola* Schön. во 1976 год., во I стац. огледна површина на Марвинци, на клонот 'I-robusta'.

Напред спомнатите видови и вариетети од родот *Chlorophanus* најчесто ги напаѓаат најмладите лисја на терминалните и страничните ластари. По нивното ждрење останува нежна зелена тантела.

Претставници на потфамилијата *Cleoninae* се два вида на родот *Cleonus*:

### Cleonus piger Scop.

*Cleonus piger* Scop. v. *scutellaris* Boh. Видот Cleonus piger и вариететот *scutellaris* се првпат регистрирани за условите на Македонија на 18 мај 1976 год., во I стац. огледна површина на клонот 'I-robusta' и подоцна во IV стац. огледна површина на 12 април 1978 год., на клонот 'I214' во локалитетот Марвинци. Вариететот *scutellaris* е многу поброен јов однос на типичната форма. За исхрана служат, како и кај претходните видови, најмладите лисја.

Подфамилијата Curculioinae има само еден претставник.

*Leprurus ptilustris* Scop. е регистриран со мал број имага, поединечно, прво во мај 1976. на клонот 'I-robusta' во I стац. огледна површина на локалитетот Марвинци, а подоцна — во IV стац. огледна површина на истиот локалитет на 25 мај 1978 год., на клоновите 'I-215' и 'I-45/51'. Нанесените оштетувања, поради ниската популација на штетникот, се минимални и се сведуваат, главно, на равно и дупчесто нагризени лисја.

Последната подфамилија, Calandrinae, исто како и претходната, има само еден свој претставник.

*Cryptorrhynchus lapathi* L. Регистриран е со бројна популација само во локалитетот Касимова Лака во насад од *Populus thevestina* во непосредна близина на новоподигнатиот расадник, на 23 август 1978 година. На кората од младите тополови избојци се забележани карактеристични дуалгости оштетувања што ги чинат имагата хранејќи се со соковите на растението. Минту поучливи се забелешувањата на самото стебло, кои ги предизвикува ларвата. Нејзиното присуство се забележува многу лесно по хоризонтално испушканата црна кора и по купчињата исфрлени струготини.

Овој сурлаш спаѓа меѓу мошне сериозните штетници на тополовите култури. При бројно намножување, каков што е случајот во Касимова Лака, може да предизвика сушење и кршење на тополовите стебла.

## Ред LEPIDOPTERA

Фам. GRACILARIDAE Има само еден претставник регистриран повремено во тополовите плантаџи на долно Павардарје.

*Lithocletis populifoliella* Tr. Оштетувањата на овој минер се карактеристични и лесно забележливи. Тоа се елипсовидни пликови долги до 2 см. обликувани од епидермисот под кој се развива гасеничката хранејќи се со паренхимот. Тука метаморфозира ќуклата и еклодира имагото. Мините се наоѓаат од долната страна на листот и во текот на јули-август се предизвикани од првата, а во текот на септември-октомври — од вората генерација. Во локалитетот Мрзенци се евидентирани имага и оштетувања од *L. populifoliella* на 2 јули 1976 год. Следната година минерот е забележан во I стац. огледна површина на локалитетот Марвинци на 13 октомври и тоа на клонот 'I-214'.

Јасно е дека се работи за две различни генерации во двете различни години. Меѓутоа, неговата популациона густина е минимална (една од три мини на по неколку лисја) бидејќи овој штетник при масово намножување не поштедува ни лист од нападнатите стебла и секој лист е преполн со мини.

Фам. PHYLLOCNISTIDAE Оваа, како и претходната фамилија, е застапена само со еден штетник, кој, за разлика од *Lithocolletis populifoliella* се сретнува мног у почесто.

*Phyllocnistis suffusella* L. Оштетувањата од овој минер личат на змијолики ходници, широки 2—3 мм, кои најчесто одат непосредно покрај споредните нерви и работ на лисната површина, заобиколувајќи ги неколку пати. Горната површина на ходникот е светната, а под епидермисот се одвива животот на гасеничката, која за кукулење го користи работ на листот. На тоа место листот е малку извиен и чини лежиште на куклата.

Присуството на *Ph. suffusella* во тополовите плантажи на долно Повардарје е перманентно регистрирано во текот на иститувањата со исклучок на 1974 и 1975 година, во различни временски аспекти, од март до октомври, на стационарните огледни површини во Марвинци и Мрзенци, главно на клонот 'I-214'. Најверојатно дека штетникот, во условите на долно Повардарје, има две генерации годишно. Деформираниот лист со набрано ткиво меѓу извитканите ходници на прв поглед изгледа како заболен од некое фитопатолошко заболување.

Фам. GELECHIIDAE Единствениот претставник на оваа фамилија е регистриран многу ретко, со поединечни примероци.

*Tachyptilia populalla* Cl. Оштетувањата се карактеристични. Белузлавата гасеничка го извива листот по надолжната оска и го запредува пајажинесто. Првпат оваа пеперуга е констатирана на 18 мај 1976 год., на клонот 'I-robusta' во Марвинци и повторно во 1979 год. На 17 април 1980 година од истиот локалитет се донесени повеќе гасеници, поставени во лабораториски огледи од кои де изроени умага на 22—25 мај.

Т. *populella* е регистрирана на повеќе европски клонови на топола на Панчевачки Рит, (Живојиновик, 1962). Според истиот автор Ваглав и Георгиевик (1960) го констатирале штетникот во Босна, на Куштровици, на јасика во погуста популација.

Фам. TORTRICIDAE За разлика од претходните три, оваа фамилија е застапена со повеќе видови меѓу кои со најголема популациона густина се одликува тополовиот свиткувач, додека другите се регистрирани со помал број или поединечно.

Подфамилија Tortricinae — Претставена е со 4 вида.

*Archips xylosteana* L. Во текот на мај 1976 год., од тополовата плантажа Марвинци се донесени повеќе оштетени лисја од клоновите 'I-robusta' и 'I-214' на IV стац. огледна површина. Гасеничките од овие замотани лисја се одгледани во лабораториски услови до добивањето на имагата на 3 јуни. Интересно

е дека единствено во овој случај се евидентирани оштетувања *A. xylosteana* во еврамерикански плантаџи на Марвинци. Во текот на преостанатите години прсиуството на оваа тортрицида не е повеќе забележано.

*Cacoecia (Capua) savillaceana* Hb. ab. reticulana Единствен примерок од овој штетник — имаго, е добиен во лабораториски услови на 20 април 1979 год. Донесен е со оштетени тополови лисја од клонот 'I-robusta' од IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци, а на 16 април е евидентирано кукулење на гасеничката. Според Паточка, 1951, овој штетник, освен топола, напаѓа даб, бреза и габер. *C. favillaceana* е првпат регистрирана за условите на Македонија и Марвинци е нов локалитет во ареалот на распространетоста на овој штетник.

*Cacoecia podana* Scop. Две гасеници се регистрирани на 18 мај во Марвинци, во I стац. огледна површина на клонот 'I-robusta'. Гасениците се одгледани во лабораториски услови до добивањето имага на 21 мај. *C. podana* не е евидентирана повторно во следните години. Тоа е прв случај кога е констатирана како штетник на тополите во Македонија, а ареалот на распространетоста е проширен и на Гевгелиско (Марвинци).

*Ptycholoma lecheanum* L. На 17 април 1980 год., од IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци донесени се оштетени млади врвни ливчиња од клонот 'I-214' со запредени гасенички. Секоја гасеничка се храни и живее во начинетиот замоток. На 1 и 2 мај се изроени имагата констатирани првпат како тополови штетници и во Македонија. *Pt. lecheanum* е, инаку, познато во Македонија како штетник по дабот, оревот и коственот.

Подфамилија Olethreutinae — Како преставници се евидентирани 5 вида.

#### *Argyroploce lacunana* Den.

*Argyroploce salicella* L. Двата вида првпат се констатирани како гасеници во IV стац. огледна површина на локалитетот Миравци на 3 јули 1976 година во оштетени, свиткани надолж, само на едната половина, млади лисја. За *Ar. lacunana* тоа е единствено имаго и единствен случај да е евидентиран како тополов штетник за условите на Македонија, бидејќи е обично цитиран (Schwenke, 1978) како штетник на *Betula*, *Salix*, *Rubus*.

Имагата на *Ar. salicella* се добива двапати и тоа во лабораториски услови. Првпат од гасеници (две) донесени во оштетени свиткани ливчиња на 3 јули 1976 год., и вторпат многу побрзо, на 17 април 1980 год. Од овие гасенички се добиени пеперутки на 14 мај, што наведува на констатацијата дека овој штетник има две генерации годишно: едната — со роенje во мај, а другата — во август. Регистриран е на клонот 'I-214').

*Tmetocera ocellana* F. Штетникот е донесен во стадиум кукла во свилкани ливчиња од клонот 'I-214' на 25 мај 1978 год., а имагата се изронени на 30 мај. Тоа се единствени имага. Во следните две години овој штетник не е евидентиран. Констатиран е од Klimesch (1968) за Тетовско, Кавадаречко, во Дојран, Охридско и на Пелистер, што значи дека Марвинци е нов локалитет во ареалот на неговата распространетост, а најверојатно дека е и првпат регистриран како тополов штетник (најчесто е цитиран како штетник на *Betula*, *Quercus* и *Fagus* — Patočka, 1951).

*Gypsonoma aceriana* Dup. Ако за некој штетник од лепидоптерите може да се каже дека е перманентно присутен во тополовите плантажи по долно Повардарје, тоа е, секако *Gypsonoma aceriana*. Регистрирана е во сите развојни стадиуми во текот на сите испитувани години и тоа на сите стационарни огледни површини. За развојниот циклус е утврдено дека се одвива преку две цели генерации и трета, која завршува идната година. Дијапауза е евидентирана за гасеничниот стадиум. Гасениците зимуваат во зимскиот запредоци и ги напуштаат во рана пролет (март-април). Популационото ниво на *G. aceriana* на одделни локалитети се движи од минимално до средно намножување, со исклучок на некои каде што повремено е евидентиран каламитетен пораст (Касимова Лака, 1975 итн.). *G. aceriana* спаѓа меѓу неколкуте опасни тополови штетници. Предизвикува деформација на вршните гранки често во поголеми размери и до 48,9% (Мрзенци 1963/65 год.). Напаѓа поголем број еврамерикански клонови меѓу кои: 'I-154', 'I-214', 'I-robusta', 'I-45/51'.

*Gypsonoma nitidulana* Z. Доста често меѓу два листа со слепени (запредени) една со друга површина, се наобгани гасеници од овој вид. Тоа е, обично, околу средината на мај, кога и е собиран материјалот. Кукулењето и еклозијата на имагата се следени во лабораториски услови. Роењето е регистрирано во последната декада на јуни. Во споредба со претходниот, овој вид е редовно со пониска популациона густина, а е регистриран во 1976 и 1979 година и тоа првпат за условите на Македонија

Фам. COSSIDAE Евидентирани се двата опзнати вида.

*Cossus cossus* L. Егзувии од штетникот и по некоја гасеница се регистрирани првпат во Марвинци 1972 год., како и во напуштените расадници во Речани на постари стебла од клонот 'I-214' на 23 август 1978 година. Тоа се единствени случаи кога е утврдено присуството на штетникот во текот на десетгодишните испитувања.

*Zeuzera pyrina* L. Утврдена е на истите локалитети како и претходниот штетник и тоа во истите времененски термини во 1972 и 1978 год. Најдени се ларви во младите тригодишни садници во истиот напуштен расадник. *Zeuzera pyrina* не е констатирана во другите години на испитувањата.

Фам. AEGERIIDAE — Констатирани се два претставника.

*Aegeria apiformis* Cl. Најден е кокон со егзувија од штетникот на 11 април 1978 год., во IV стац. огледна површина на Марвинци на клонот 'I-214' на постаро стебло и тоа е редок и единствен случај кога е констатиран овој вид.

*Paranthera (Sciapteron) tabaniformis* Rott. Констатиран е во неколку наврата на различни локалитети: масово намножен во тополовиот насад во Речани во 1975 год.; во Касимова Лака е констатиран на 23 август 1978 год., а во Марвинци во 1977 и на 30 март 1979 год., во поединечни примероци на неколкугодишни стебла; во сосема ретка популациона густина во топловите насади на Миравци во 1977 год.

Фам. GEOMETRIDAE — Претставниците на оваа фамилија се малубројни, а систематски им припаѓаат на две потфамилии.

Подфамилија Larentiinae — застапена е со два вида.

*Operophtera brumata* L. Гасениците на малиот мразовец се регистрирани во рана пролет (12 април 1978 и 30 март 1979 год.), додека во претходните години не се евидентирани. Оштетувањата на лисната површина се минимални и поединечни.

*Lobophora halterata* Hufn. Едно имаго од овој вид е регистрирано на 18 мај 1979 год., во стац. огледна површина на локалитетот Мрзенци на клонот 'I-45/51'. Овој вид е регистриран од Pinker, 1968, за Братинца, што значи дека Мрзенци е најјужна точка во неговиот ареал на распространетост во Македонија.

Подфамилија Einominae — Исто како и претходната само со два претставника.

*Biston betularia* L. — Единствениот примерок од овој штетник е собран со материјалот од 12 април 1978 год., од локалитетот Марвинци, клон 'I-214', IV стац. огледна површина.

*Erannis defoliaria* Cl. — Неколку гасеници се евидентирани во IV стац. огледна површина на Марвинци на клонот 'I-214' на 17 април 1980 година. Меѓутоа, тие се угинати при кукулење во лабораториски огледи и имага не се добиени.

Фам. NOCTUIDAE — претставниците на оваа фамилија таксономски им припаѓаат на две потфамилии.

Подфамилија Nycteolinae — застапена е само со еден вид.

*Nycteola asiatica* Krul. Регистрирана е во текот на сите десет експериментални години на сите стационарни огледни површини, покрај тоа и во Речани и Касимова Лака. Во повеќе временски аспекти, од март до октомври, се евидентирани сите развојни стадиуми со карактеристичните оштетувања на клоновите: 'I-154', 'I-214', 'I-45/51', 'I-robusta', и т.н. Меѓутоа, каламитетно намножување не е забележано.

Подфамилија Hadeninae — утврден е само еден род со два вида.

*Orthosia stabilis* Schiff. Гасеницата на овој вид е донесена од IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци, клон „I-214“ со оштетени лисја и тоа на 17 април 1980 год., а е закукулена на 12 мај воогледот поставен во лабораториски услови. Бидејќи зимува како кукла, имагото ќе биде добиено во 1981 година.

*Orthosia rorida* Eriv. Една гасеница е донесена со собрани от материјал од IV огледна стац. површина на локалитетот Марвинци, клон „I-214“ на 30 март 1979 год. и е поставена во лабораториски оглед. На 23 април е евидентирано кукулење, а во јули 1980 год. изроена е женка. Оваа совица е констатирана од Thurner, 1964, во Матка и Т. Велес, така што Марвинци и претставува нов локалитет во ареалот на распространетоста во Македонија.

Фам. LYMANTRIIDAE Претставниците на оваа фамилија се нотирани скоро при сите контролни прегледи извршени во тек на десетте експериментални години.

*Lymantria dispar* L. Губарот е евидентиран скоро во сите стационарни огледни површини, меѓутоа, жаламитетна намноженост е регистрирана само во локалитетот Марвинци, во 1977 год. на повеќе хектари. Следните години популацијата одново опаѓа, и покрај тоа што редовно се забележувани оштетувања 1978 год. одн. во периодот кога *L. dispar* е во бројна популација за сите аспекти во текот на испитувањата, освен во 1976—

*Tenacoma (Stilpnobia) salicis* L. Тополовиот губар е регистриран за сите аспекти во текот на испитувањата, освен во 1976—1978 год. одн. во периодот кога *L. dispar* е во број на популација Среќјаван е во поединечни примероци со причинети мини-чални оштетувања на лисната површина на одделни стебла.

Фам. NOTODONTIDAE Два од трите претставници на оваа фамилија се неизоставни членови на биоценотичкиот комплекс во тополовите пантажи.

*Serura vinula* L. Гасениците на овој дефолијатор се регистрирани скоро при секој контролен преглед во тополовите пантажи на долно Повардарje.

*Serura erminea* Esp. Од овој штетник се евидентирани само јајчени легла, најдени на двапати во постарите тополови пантажи до IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци на 25 мај 1978 и во 1979 год. Истите се испилени во лабораториски услови, меѓутоа, нивниот понатамошен развоен циклус не е следен.

*Clostera (Pygaera) anastomosis* L. Како и *S. vinula*, *Cl. anastomosis* е евидентирана во сите временски аспекти, кога е вршена регистрација на тополовите штетници. Меѓутоа, во текот на 1973 год. иако во горно Повардарје (Огњанци, Скопско), ре-

гистрирано е каламитетно намножување на повеќе хектари во тополовите плантажи од клонот „I-214“. Не е утврдено дали покрај овој постојат и други видови од родот *Clostera*, кои се, исто така, познати како тополови штетници.

Фам. SPHINGIDAE Застанана е само со еден претставник.

*Smerinthus populi* L. Гасеници од овој штетник се собрани со материјалот донесен на 18 мај 1976 год. од локалитетот Марвинци во III стац. огледна површина. Меѓутоа, не успеале да се закукулат во поставените лабораториски огледи во кои угинале на 21 јуни.

#### Ред HYMENOPTERA

Фам. TENTHREDINIDAE Во тополовите плантажи на долно Повардарје се застанали три претставника од оваа фамилија (за периодот во кој се вршени испитувањата).

*Stauronema compressicornis* Bens. Пагасениците на овој деголиатор се регистрирани во 1976, 1978 и 1979 година, на 18 мај, 3 јули и 25 мај. Среќјавани се ретко, на одделни стебла во колонии од повеќе пагасеници од II до V степен. Оштетувањата се карактеристични како по начинот и формаа на изгризаните лисја, така и по кончестите бели формацији што ги оставаат пагасениците по работите на изгризените површини. Регистрирани се на клоновите „I-robusta“, „I-45/51“ во I и III стац. огледна површина на Марвинци, во Мрзенци и Миравци.

*Trichiocampus viminalis* Fall. На 28 септември 1979 год. се регистрирани пагасеници од штетникот пред кукулење, а и одамна испилени јајца наредени карактеристично на дршката од листот на клонот „I-214“ во IV стац. огледна површина на локалитетот Марвинци. При намножување може да предизвика голобрст.

*Pristiphora conjungata* Dahlb. Пагасениците на овој штетник се евидентирани само еднаш, на 23 август 1978 год. во топловата плантажа на локалитетот Каасимова Лака. Тие се карактеристично поредени по работите на оштетените лисја, каде што гризат наредени една покрај друга.

Фам. Cimbicidae — затстанена е само со еден претставник.

*Cimbex femorata* L. Поединечни примероци од штетникот се регистрирани на 25 мај 1978 и на 28 септември 1979 година. Поголеми оштетувања не се забележани, освен гризотини на листа од клонот „I-214“ на IV стац. огледна површици.

на првите три експериментални години, запоредс на полулационото ниво на поважните штетници плантажи на долно Повардарје добиени се подансната здравосфера, за инсектите паразити што живата намноженост. Тоа се, главно, регулатори

на популационата густина на тополовиот свиткувач (*Gypsonoma aceriana* Dup.), а кои таксономски им припаѓаат на следните фамилии од редот Hymenoptera:

\* Фам. ICHNEUMONIDAE Регистрирани се 4 претставници

\* *Pristomerus vulnerator* Panz.

\* *Atrometus geniculatus* Holmgr.

\* *Trichomma enecator* Rossi.

\* *Itoplectis alternans* Grav. За првите три вида е утврдено дека се развиваат и го следат развојниот циклус на домакинот (*G. aceriana*) односно имаат две цели генерации и трета за време на која ларвите зимуваат во зимуваштите гасеници на тополовиот свиткувач (од неговат трета генерација).

Кај четвртиот претставник, меѓутоа, е контамирана само една генерација, а не е утврден начинот на зимување.

Фам: BRACONIDAE Два од трите претставника на оваа фамилија се одредени само до род, а кај третиот — и видот.

\* *Orgilus nitidus* Marsh.

\* *Bracon* sp. (sg. *Bracon* s. str. sect. *Glabrobracon*)

\* *Macrocentrus* sp. Кај првите два вида е утврдено дека постојат ист број и истоимени генерации, а кај третиот — само две.

\* Фам. EUPELMIDAE Одреден е само еден претставник

\* *Eupelmus spongipartus* Först. Две женки од овој инсект-паразит се добиени од I генерација на тополовиот свиткувач.

\* Фам. EURYTOMIDAE Единствениот претставник од оваа фамилија е одреден само до род.

\* *Eurytoma* sp. Четири женки се регистрирани за I генерација на тополовиот свиткувач.

За претставниците на овие четири фамилии е контамирано дека вршат заедно редукција на популацијата на домакинот за цца 8 до 10%.

### 3. 3. ДОМИНАНТНИ ШТЕТНИЦИ И КАЛАМИТЕТНИ НАМНОЖУВАЊА ВО 1971—1980 ГОДИНА

Анализата на собранныте податоци за движењето на популационото ниво на напред набројаните (во глава 3.2.) штетни инсекти покажува дека во означениот временски период, во секоја година доминираат по неколку видови, а одвреме навреме се манифестираат и каламитетни пренамножувања. Популационата динамика на поважните штетници по години ги бележи следниве поизначајни флуктуации:

**I Каламитетно намножени видови**

1973	<i>Closter a anastomosis</i> L.	Огњанци
1975	<i>Gypsonoma aceriana</i> Dup.	Касимова Лака
1975	<i>Paranthere tabaniformis</i> Rott.	Речани
1977	<i>Saperda populnea</i> L.	Марвинци (I, III)
1977	<i>Lymantria dispar</i> L.	Марвинци (III)

**II Доминантни видови**

1971	<i>Gypsonoma aceriana</i> Dup.	Марвинци
„	<i>Melasoma populi</i> L.	Марвинци
„	<i>Nycteola asiatica</i> Krul.	Марвинци
„	<i>Anomala vitis</i> F.	Марвинци
1972	<i>Gypsoioma aceriana</i> Dup.	Марвинци
„	<i>Melasome populi</i> L.	Марвинци
„	<i>Anomala solida</i> L.	Марвинци
1973	<i>Anomala solida</i> L.	Марвинци
1974	<i>Closter a anastomosis</i> L.	Огњанци
1975	<i>Nycteola isiatica</i> Krul.	Марвинци
		Речани
		Касимова Лак
1975	<i>Melasoma populi</i> L.	Марвинци
1976	<i>Saperda populnea</i> L.	Марвинци (III)
1976	<i>Monosteira unicostata</i> Muls.	Миравци
1976	<i>Gypsonoma aceriana</i> Dup.	Марвинци (III)
1976	<i>Melasoma populi</i> L.	Мрзенци
1976	<i>Anomala solida</i> L.	Мрзенци
1977	<i>Monosteira unicostata</i> Muls.	Марвинци (I, III)
		Мрзенци
1977	<i>Cypsonoma aceriana</i> Dup.	Марвинци (I)
		Мрзенци
1977	<i>Melasoma populi</i> L.	Мрзенци
1978	<i>Phyllobius oblongus</i> L.	Марвинци (I, II)
1978	<i>Saperda populnea</i> L.	Марвинци (I, II)
1978	<i>Melasoma populi</i> L.	Мрзенци
1978	<i>Monosteira unicostata</i> Muls.	Мрзенци
1979/80	<i>Saperda populnea</i> L.	Марвинци (I, IV)
		Мрзенци
		Миравци
1979/80	<i>Phyllobius oblongus</i> L.	Марвинци (I, IV)
		Мрзенци
		Миравци
1979/80	<i>Melsoma populi</i> L.	Марвинци (I, IV)
		Мрзенци
		Миравци

1971 г. Доминираат *Gypsonoma aceriana* Dup. и *Melasoma populi* L. Густината на популацијата на тополовиот свиткувач е во постојан пораст, а ларвите и имагата на малата тополова буба лисјара ја редуцираат лисната површина и на 2—3%. Коновие два доминантни штетника може да се приклучат *Nycteola asiatica* Krul. и *Anomala vitis* F. Малата тополова совица е по времеено уочлива во I половина на годината, а сè почесто во јули и август. Во јули и август е забележано и масово роење на *Anomala*-та со тотален голобрст на одделни стебла.

1972 г. Доминантни видови се: *Cypsonoma aceriana* Dup., *Melasoma populi* L. и *Anomala solida* L. Првите два штетника се permanentно присутни, додека третиот е поучливо забележан при роење на имагата (во август), по нивниот групов лет и за време на нивното шумно хранење како резултат на кое останува само скелетирана лисна површина.

1973 г. Забележано е каламитетно намножување на *Closter a anastomisis* L. во тополовите плантажи на локалитетот Огњанци (Скопско). На сите други огледни површини, во оваа и во претходните години, е регистрирано само нејзиното просуство. *Anomala colida* L., во јули и август предизвикува голобрст на неколку соседни тополови садници во Марвинци.

1974 г. И во оваа година со бројна популација доминира *Closter a anastomosis* L. во Огњанци и со послаб интензитет во Касимова Лака. Во Огњанци е вршена интервенција со хемиски средства.

1975 г. Каламитетна застапеност е евидентирана за *Gypsonoma aceriana* Dup. — во Касимова Лака и *Paranthrene tabaniformis* Rott. — во Речани, кој е првпат констатиран со такво високо популационо ниво. Доминираат: *Nycteola asiatica* Krul. во Марвинци, Речани, Касимова Лака и *Melasoma populi* — во Марвинци.

1976 г. Доминантни штетници со бројна намноженост се: *Saperda populnea* L. — во III стац. огледна површина во Марвинци и на секоја втора садница во Миравци; *Monosteira unicostata* Muls. — во III стац. огледна површина на Марвинци; *Gypsonoma aceriana* Dup. и *Melasoma populi* L. — во тополовиот расадник Мрзенци; *Anomala solida* L. — голобрст на врзовите на кроиците на цел ред (повеќе од 20 садници) во Миравци.

1977 г. Со каламитетна бројност се одликуваат: *Saperda populnea* L. во I и III стац. огледна површина во Марвинци и *Lymantria dispar* L. — во III стац. огледна површина и околните садници во Марвинци. Доминираат: *Monosteira unicostata* Muls. — во I и III стац. огледна површина на Марвинци и расадникот Мрзенци; *Gypsonoma aceriana* Dup — во I стац. огледна површина на Марвинци и во расадникот Мрзенци, каде што е исто така, бројно застапена и *Melasoma populi* L.

1978 г. Со бројна популација и доминантност се одликуваат: *Phyllobius oblongus* L. во првите две стац. огледни површини на Марвинци, а исто така, и *Saperda populnea* L., која нанесува големи оштетувања. Во тополовиот расадник Мрзенци бројно се застапени: *Melasoma populi* L. и *Monosteira unikostata* Muls.

1979/80 г. На стационарните югледни површини во Марвинци, Мрзенци и Миравци доминира *Saperda populnea* L., со по 10 и повеќе гали на едно гранче во I и IV стационар на Марвинци. Со бројна популациона густина се дликува *Phyllobius oblongus* L., а и *Melasoma populi*, кои се, исто така, најбројни во I и IV стационар на Марвинци.

За време на десетте експериментални години утврдени се пет каламитетни намножувања за 4 претставници од редот Lepidoptera и еден — од редот Coleoptera, без репетирање на видовите, и 9 доминантни видови штетни инсекти: пет од редот Coleoptera, три од редот Lepidoptera и еден од редот Hemiptera, кои доминирале вкупно 29 пати со репетирање и до 8 години.

#### 4. ЗАКЛУЧОК

Анализираните резултати од испитувањата на штетната ентомофауна во популкултурите на Долно Повардарје во текот на 1971—1980 година доведуваат до следниве заклучоци:

1. На одредените шест локалитети: плантажите во Марвинци (со четири стационарни югледни површини), Миравци и расадникот Мрзенци (Гевгелиско) и по потреба Касумова Лака (Градско), Речани (Т. Велешко) и Отъянци (Скопско) регистрирани се вкупно 91 вид штетни инсекти, кои таксономски им припаѓаат на пет реда, а именно: HOMOPTERA (4 семејства со 6 вида), НЕМИРТЕРА (1 семејство со 1 претставник), COLEOPTERA (10 семејства со 51 вид), LEPIDOPTERA (11 семејства со 30 вида) и HYMENOPTERA (2 семејства со 4 вида). Шеснаесет од сите видови штетни инсекти се првпат констатирани за половите насади во Македонија и е утврден нов ареал на нивна распространетост. Тие им припаѓаат на родовите: COLEOPTERA (4 вида од фам. Curculionidae) и LEPIDOPTERA (1 представник од семејството Gelechiidae, 8 од фам. Tortricidae, 1 — од фам. Geometridae и 2 од фам. Noctuidae).

Во рамките на таксономските испитувања опфатени се и 10 вида инсекти паразити и предатори, кои им припаѓаат на редовите: HYMENOPTERA (4 сем. со 9 вида) и COLEOPTERA (1 сем. со 1 вид).

2. Во текот на испитувањата евидентирани се 5 жаламитетни намножувања: *Clostera anastomosis* L. во 1973 год. на локалитетот Огњанци; *Gypsonoma aceriana* Dup. во 1975 год. на локалитетот Касумова Лака; *Parantherene tabaniforlis* Rott. во 1975 год. на локалитетот Речани; *Saperda populnea* L. во 1977 год. на локалитетот Марвинци (I и II), *Lymantria dispar* L. во 1977 год. на локалитетот Марвинци (III).

Нотирани се, исто така, 9 видови на доминантни штетни инсекти: *Melasoma populi* L. (доминантност од 8 год.); *Saperda populnea* L. и *Gypsonoma ceritna* Dup. (по 4 год.); *Anomala solida* L., *Phyllobius oblongus* L. и *Monosteira unicostata* Muls. (по 3 год.); *Nycteola asiatica* Krul. (2 год.); *Clostera anastomosis* L. и *Anomala vits* F. (по 1 год.) или вкупно 29 доминации, што значи просечно по околу 3 на година.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Brauns Adolf. (1970): Tascheubuch der Waldinsekten, Bd. 2, Stuttgart, str. 624.
2. Escherich R. (1931): Die Forestinsekten Mitteleuropas, Bd III, Berlin.
3. Hannemann J. H.: Die Tierwelt Deutschlands und angrenzenden Nestersteile nach ihrem Merkmalen und nach ihrer Lebensweise, I, Die Wickler (S. str.) (Tortricidae).
4. Hoffmann (1950): Faune de France 52, Coleopteras, Curculionides, Paris.
5. Patočka J. (1951): Motyli našich lesních drevin, Praha.
6. Picard F. (1929) Faune de France 20, Coleopteres Cerambycidae, Paris.
7. Portevin G. (1929): Histoire naturelle de Coleopteres de France Tom I, Paris.
8. Schwenke W. и други (1972, 1974, 1978): Die Forstschatzadlinge Europas, Hamburg-Berlin.
9. Théry A. (1942): Faune de France 41-Coleopteres buprestides, Paris.
10. Златанов С. (1971): Насекомни вредители по дба в България, София.

## SUMMARY

### HARMFUL INSECTS OF WHITE POPLAR IN DOWN VARDARS RIVERSITE

M. Kuševa, L. Donevski, B. Ivanov

The results of the experiments of harmful entomofauna of white poplar plantations of Down Povardarie in the period of 1971—1980 can give us the following conclusion:

On the determined six localities of the region, there are 91 species of harmful insects which taxonomically belonged to five orders. The localities concerned are: Marvinci, with four stationed experimental fields, than Miravci and Mrzenci (Gevgelia), Kasumova Laka Gradsko), Rechani (Titov Veles) and Ognjanci Skopje). The structure of find insects by orders is as follows: Homoptera (6 species of 5 families), Hemiptera (1 species of 1 family). Coleoptera 51 species of 10 families; Lepidoptera (30 species of 11 families) and Hymenoptera (4 species of 2 families). Sixteen out of the whole species registered are for the first time known insects of the white poplar plantations in Macedonia. For these the new distribution region is estimated. They belong to the orders: Coleoptera (4 species of the family Curculionidae) and Lepidoptera (1 species of the family Gelechiidae, 8 of the family Tortricidae, 1 of the family Geometridae and 2 of the family Noctuidae).

In the frame of taxonomical investigations ten species of parasites species are included. They belonged to the orders Hymenoptera (9 species of 4 families) and Coleoptera (1 species of 1 family).

2. During our investigations there were five over populated generations of the following species: Clostera anastomosis L. in 1972 of the locality Ognjanci, Gypsonoma aceriana Dup. in 1975 of the locality Kasimova Laka, then Paranthrene tabaniformis Rott. in

1975 of the locality Rečany, *Saperda populnea* L. in 1977 of the locality Marvinci (I and II), *Lymantria dispar* L. in 1977 of the locality Marvinci (III).

Nine species of dominant species are noted also. They are as follows: *Melosoma populi* L. it was dominant for — years), *Saperda populnea* L. and *Gypsonoma aceriana* Dup (for 4 years), *Anomala solida* L., *Phyllobius oblongus* L and *Monosteira unicostata* Muls. (for 3), *nycteola asiatica* Krul. (for 2), *Clostera anastomosis* L. and *Anomala vitis* F. (for 1 year). All together, 29 over populations, which is 3 per year.